

SONY

SONY®

3-299-319-11 (1)

Bluetooth™ Аудио систем

Упатство за употреба

к

За излез од дисплеј на демонстрација (DEMO), погледнете на страна 20.



ATRAC AD
AUDIO DEVICE



MEX-BT3600U

© 2008 Sony Corporation

Монтирајте го уредот во контролната табла на вашиот автомобил. За инсталација и конектирање, погледнете го во испорачаното упатство за инсталација/конектирање.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Оваа налепница се наоѓа на долниот дел на шасијата. Налепницата со податоци за оперативниот напон, и сл. се наоѓа на долниот дел на шасијата.



Hereby, Sony Corp., изјавува дека MEX-BT3600U е во согласност со основните барања и слични релевантни одредби од Директива 1999/5/EC.

За пристап и повеќе детали, посетете не на URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Оваа радио опрема не е наменета за употреба во географска околина со радиус од над 20 km о дцентарот на Нов исланд, во Норвешка.

Забелешки за корисниците за кои важат Еу директивите

Производител на овој апарат е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Авторизиран претставник за EMC и безбедност при употребата на уредот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За сервис или прашања околу гаранцијата обратете се на адресата дадена на документите за сервис и на гарантната изјава.



Отпад на стара Електрична и Електронска опрема (апликативно во Европската Унија и државите со посебни колективни системи за рециклирање).

Овој симбол на производот и на амбалажата укажува дека ојој апарат не треба да се третира како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се предаде на посебни колективни центри за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно исфрлање на апаратот, Вие ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни последици на природната средина и на човечкото здравје, кои во спротивно можат да бидат загорезени поради неправилното третирање на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во зачувувањето на природните ресурси. За повеќе детали и информации за рециклирањето на овој прооизвод, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот. Додаток: Далечински управувач.



Отпад на батерии (апликативно во Европската Унија и државите со посебни колективни системи за рециклирање)

Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите не треба да се третираат како обичен отпад. Со прафилно исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси. За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога ќе биде скоро потрошен на колективен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема. За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот. Предадете ги потрошените батерии на колективен центар за отпад на батерии. За повеќе детали и информации за рециклирањето на батериите, контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.

“ATRAC”, “ATRAC AD”, SonicStage и нивните логоа се заштитени марки на Sony Corporation.

“WALKMAN” и “WALKMAN” лого се регистрирани марки на Sony Corporation.

L. SEEK +/-

Локален режим вклучен при автоматско пребарување.

NO AF

Нема алтернативна фреквенција за тековна станица.

— Притиснете **(SEEK)** +/- додека трепка името на програмата. Уредот започнува да пребарува друга фреквенција со иста PI (Програмска идентификација) (“PI SEEK” се појавува).

NO INFO

Нема текст информации на MP3/WMA/ AAC фајлот.

NO MUSIC

Дискот/USB уредот не содржат музички фајлови

— Ставете музичко CD во уредот.
— Поврзете USB со музички фајлови.

NO NAME

Диск/албум/трака нема впишано на фајловите.

NO TP

Уредот не продолжува со пребарување на достапни TP станици.

NO TRACK

Избраната тема на USB не содржи албуми/траки.

OFFSET

Можеби има внатрешен дефект.

— Проверете ја конекцијат. Ако индикацијата за грешка стои, консултирајте го најблискиот сервисер.

OVERLOAD

USB уредот е преполн.

— Исклучете го USB уредот и сменете го изворот со притискање на **(SOURCE)**.
— Укажува дека USB уредот е оштетен, или дека е конектиран уред кој не е поддржан.

READ

Уредот ги чита траките и информациите за албумот на дискот /USB уредот.

— Почекајте додека да заврши читањето и репродукцијата започнува автоматски. Зависно од дискот /USB уредот, може да потрае повеќе од една минута.

RESET

CD уредот не работи.

— Притиснете RESET копче (стр. 6).

USB NO DEV (Нема уред)

(SOURCE) е селектирано без USB конектиран уред. USB уредот или USB кабелот биле дисконектирани во репродукција.

— Поврзете USB уред и USB кабел.

USB NO SUPRT (USB не е поддржан)

Конектираниот USB уред не е поддржан.

— Поврзете USB уред - Mass Storage Class (стр. 23).

“**⏪ ⏩ ⏴ ⏵**” / “**⏮ ⏭ ⏯ ⏰**”

При премотување брзо напред, сте дошле до почетокот или крајот на дискот и не можете да одите подалеку.

“**⏮**”

Карактерот не може да се прикаже.

Ако овие предлози не Ви помогнат да го решите проблемот, повикајте го најблискиот Sony сервисен центар.

Ако го дадете уредот на поправка поради непријатности со CD репродукцијата, земете го и дискот кој го предизвикал проблемот.

Bluetooth и логото ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и нивната употреба од Sony Corporation е лиценцирано. Останатите заштитни марки и нивните имиња се од соодветните сопственици.



Microsoft, Windows Media, и Windows логото се заштитени марки на Microsoft

Corporation во Соединетите Американски држави и/или други држави.

Предупредување ако Вашиот автомобил нема ACC позиција

Поставете ја функцијата Auto Off (стр. 20).

Уредот ќе се исклучи комплетно автоматски во подесеното време за заштеда на батериите. Ако не сакате да ја подесите Auto Off функцијата, притиснете и задржете **(OFF)** додека не се исклучи дисплејот секогаш кога ќе го исклучувате и моторот.

Добродојдовте!..... 5

Почеток

Ресетирање на уредот.....	6
Подготовка на далечинскиот уред.....	6
Подесување на часовникот.....	6
Прилагодување на јачината на звукот.....	7
Откачување на преден панел.....	7
Прикачување на преден панел.....	7

Локација на контролите и основни операции

Главен уред.....	8
Далечински управувач RM-X304.....	10
Пребарување на трака — Quick-BrowZer.....	11

CD

Поставки на дисплеј.....	12
Повторување и забавена репродукција.....	12

Радио

Меморирање и примање на станици.....	12
Автоматски меморирање — BTM.....	12
Рачно меорирање.....	12
Прием на меморирани станици.....	12
Автоматско пребарување.....	12
RDS.....	13
Преглед.....	13
AF и TA подесување.....	13
Селектирање PTY.....	14
Поставување ST.....	14

USB уреди

USB репродукција.....	14
Поставки на дисплеј.....	14
Слушање на музика од Mass Storage	
Класа, тип на аудио уред.....	15
Слушање музика на “Walkman” (ATRAC Аудио уред).....	15

Bluetooth функции

Bluetooth операции.....	15
Поврзување.....	15
Околу Bluetooth икони.....	16
Конектирање.....	16
Активирање на Bluetooth излезен сигнал на уредот.....	16
Поврзување со мобилен телефон.....	16
Поврзување на аудио уред.....	17
Гласовно повикување.....	17
Примање на повици.....	17
Повикување.....	17
Трансфер на повик.....	17
Активирање на гласовно бирање.....	17
Музичко подесување.....	18
Слушање музика од аудио уред.....	18
Ракување со аудио опрема преку овој уред.....	18
Бришење на регистрација на сите поврзани уреди.....	18

Останати функции

Промена на звучни подесувања.....	19
Прилагодување на звук.....	19
Прилагодување на еквалајзер — EQ3.....	19
Прилагодување на подесувања — SET.....	19
Опционална опрема.....	20
Помошна аудио опрема.....	20
Ротационен управувач RM-X4S.....	21

Дополнителни информации

Предупредување.....	22
Забелешки за дисковите.....	22
Околу USB уреди.....	23
Редослед на емитување на MP3/WMA/AAC фајлови (CD-R/RW или Mass Storage).....	23
Околу MP3 фајлови.....	23
Околу WMA фајлови.....	23
Околу AAC фајлови.....	23
Околу ATRAC фајлови.....	24
Околу Bluetooth функции.....	24
Одржување.....	25
Вадење на апаратот.....	25
Спецификации.....	26
Непријатности.....	27
Дисплеј грешки/Пораки.....	29

Бипкање.

При репродукција USB уредот се исклучува.

— Пред дисконектирање на USB уредот, направете ја основната постапка.

Нема емитување на звук

Звукот може да се попречи ако се снимани фајлови со повеќе од 320 kbps.

Bluetooth функција

Уредот не може да се детектира.

- Пред поврзување, поставете го овој уред во мирување.
- Додека е конектиран Bluetooth уред, овој апарат не може да детектира друг уред. Исклучете ја тековната конекција и побарајте нов уред кој сакате да го конектирате.
- Кога ќе се поврзат, поставете Bluetooth

Излезен сигнал вклучен (стр. 16).

Не е можна конекција

- Поврзете го овој уред до Bluetooth направа или обратно. Конекцијата се контролира од една страна (овој уред или Bluetooth направата).
- Проверете го спарувањето и постапките за конекција во упатството на другата направа за да можете да ракувате.

Гласот на соговорникот е многу слаб

Прилагодете ја јачината на звукот.


Соговорникот вели дека звукот е премногу силен или слаб.

Прилагодете ја јачината на звукот преку Mic Gain подесувањата (стр. 17).

Ехо или зуење се појавува при телефонски разговор

- намалете го звукот.
- Ако звукот во автомобилот е различен од оној во тел. повик, обидете се да го намалите овој звук.
Пр.: Ако е отворен прозор и има звук од сообраќајот, затворете го прозорот. Ако климатизерот е бучен, намалете ја моќта на климата.

Телефонот не еконектиран

Кога Bluetooth аудио се емитува, телефонот не се конектира дури и кога ќе притиснете .
— Поврзете преку телефонот.

Квалитетот на звукот на тел. е слаб.

Квалитетот на телефонот зависи од состојбата на прием на самиот мобилен.
— Ставете го автомобилот на место каде можете да добиете подобар сигнал.

Звукот на конектираниот аудио уред е низок (висок).

Јачината на звукот ќе се разликува од самиот аудио уред.

— Прилагодете ја јачината на звукот на самиот уред

Прескокнување на звукот при емитување на Bluetooth аудио уред.

- Намалете го растојанието меѓу уредот и Bluetooth аудио уред.
- Ако Bluetooth аудио уредот е поставен во кутија со која се прекинува сигналот, ивадете ја аудио направата од кутијата.
- Неколку Bluetooth уреди или други направени емитуваат радио бранови во близина.
— Исклучете ги другите уреди.
— Намалете го растојанието со другите уреди.
- Репродукцијата се исклучува во моментот кога конекцијата меѓу овој уред и мобилен телефон. Ова не е дефект.

Поврзаниот Bluetooth аудио уред не се контролира

Проверете дали конектираниот Bluetooth аудио уред поддржува AVRCP.

Некои функции не работат.

Проверете кои функции ги поддржува конектираниот уред


На повикот одговара ненадејно.

Поврзаниот телефон е подесен автоматски да одговара на повиците.

Нема звук од звучниците додека трае разговорот

Ако нема звук од мобилниот, подесете излезен звук на мобилниот да доаѓа преку звучниците на автомобилот.

“OFF BT” се појавува

Задржете (BT) додека  да се исклучи. Тогаш обидете се повторно (стр. 18).

Пораки за грешки

CHECKING

Уредот ја потврдува конекцијата со USB уредот.
— Почекајте додека да секомплетира конекцијата.

ERROR

- Дискот е нечист или е свртен наопаку.
— Исклучете го и ставете го на правилната страна.
- Сте ставиле чисто нов диск.
- Дискот не се чита поради некаков проблем.
— Ставете друг диск.
- USB уредот не се препознава автоматски.
— Обидете се повторно.
- Притиснете за да го извадите.

FAILURE

Поврзувањето на звучниците/засилувачот е неправилно.
— Погледнете инсталација/конекција за соодветниот модел и обидете се пак.

HUB NO SUPRT

USB HUB не се поддржува на овој уред.

продолжува на наредна страна

Дисплејот исчезнува/ не се појавува на уредот

- Активирана функција “DIM-ON” (стр. 20).
- Дисплејот се исклучува ако задржете копче (OFF).
Задржете копче (OFF) на уредот додека не се појави дисплејот.
- Конекторите се нечисти (стр. 25).

Auto Off функцијата не работи.

Уредот е вклучен. Auto Off се активира после исклучување на уредот.

— Исклучете го уредот.

Операции со далечинското не се можни

Извадете ја лентата за изолација (стр. 6).

CD репродукција

Дискот не влегува.

- веќе има диск во лежиштето.
- Дискот насилно е ставен во лежиштето на погрешен начин.

Дискот не се чита

- Оштетен или нечист диск.
- CD-R/CD-RW не се за аудио употреба (стр. 22).

MP3/WMA/AAC не се репродуцира.

Дискот не е компатибилен на MP3/WMA/AAC формат и верзија (стр. 23).

MP3/WMA/AAC потешко се читаат од др. формати

- Кај следниве дискови е потребно повеќе време за читање:
- Дискови со комплицирано снимена содржина.
 - Дискови снимани во Мулти Сесија.
 - Дискови на кои не се додаваат податоци.

Не се движам низ темите на дисплејот

- За дискови со многу малку карактери, скролањето нема да се изведе,
- “A.SCRL” е поставено на “OFF.”
 - Поставете “A.SCRL-ON” (стр. 20).
 - Притиснете и задржете (DSPL) (SCRL).

— Пробајте со рачно пребарување.

Прескокнување.

- Погрешна инсталација.
 - Инсталирајте го уредот под агол помал од 45° во контролната табла на автомобилот.
- Оштетен или нечист диск.

Оперативните копчиња не работат.

Дискот не излегува.

Притиснете RESET копче (стр. 6).

Радио

Не се примаат станици. Има звук, но не е јасен

- Конектирајте ја антената со контролниот кабел син или црвен антена генераторот на автомобилот само ако има вграден FM/MW/LW антена приклучок на задното стакло).
- Проверете ја конекцијата на антената во автомобил.
- Автомоб. Антена не се издолжува.
 - Проверете ја конекцијата на антената на контролниот кабел.
- Проверете ја фреквенцијата.

Не се меморираат станици

- Меморирајте ја точната фреквенција.
- Преносниот сигнал е слаб.

Автоматско пребарување не се активира

- Подесувањето на локалниот режим не е добро.
 - Пребарувањето застанува често :
Поставете “LOCAL-ON” (стр. 20).
 - Пребарувањето не застанува на станици:
Поставете “MONO-ON” (стр. 20).
- Преносниот сигнал е слаб.
 - Пробајте со рачно пребарување.

При FM прием “ST” трепка

- Точно најдете ја фреквенцијата.
- Преносниот сигнал е слаб.
 - Поставете “MONO-ON” (стр. 20).

FM пренос во стерео се слуша како моно.

Уредот е во мони режим.
— Поставете “MONO-OFF” (стр. 20).

RDS

SEEK започнува по неколку секунди од слушањето

Станицата е не-TP или име слаб сигнал
— Деактивирајте TA (стр. 13).

- Преносниот сигнал е слаб.
- Активирајте TA (стр. 13).
- Станицата не пренесува соопштенија за сообраќајот и покрај TP.
 - Побарајте друга станица.

PTY прикажува “- - - - -”

- Тековната станица не е RDS станица.
- RDS податоци не се примаат.
- Станицата нема специфичен програмски тип.

USB репродукција

Не се репродуцираат теми преку USB HUB.

Уредот не го препознава USB уредот преку USB HUB.

Не се репродуцираат теми.

USB уредот не работи.
— Обидете се повторно.





USB тешко започнува да се репродуцира

Уредот содржи фајлови со слежена структура.

Ви благодариме што се одлучивте за овој Sony Bluetooth™ Аудио систем. Можете да уживате со следни функции:

• CD playback

Репродукција на CD-DA (со содржина на CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA/AAC фајлови (стр. 23)).

Тип на диск	Ознака на диск	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		

• Радио прием

— Можете да меморирате до 6 станици на фреквенција (FM1, FM2, FM3, MW и LW).

— **BTM** (Најдобра меморија при пребарување): Уредот селектира силни сигнали од станиците и ги меморира.

• RDS сервиси

— Користете FM станица со Радио Систем на податоци (RDS).

• Bluetooth функции

— За повикување без користење на раце преку мобилниот телефон во вашиот автомобил. Можете да одговорате на повиците и да го повикате последниот биран број.

— Пренос на музика од мобилниот телефон или преносен аудио уред.
— HFP 1.5, HSP, A2DP и AVRCP профили се поддржани.

• Функција за пребарување

— **Quick-BrowZer**: За лесно и брзо пребарување на трака на CD и USB уред поврзан о овој апарат (стр. 11).

• Прилагодување на звук

— **EQ3 stage2**: можете да одберете едно од 7-те опции на еквалајзерот.

— **Digital Music Plus (DM+)**:

— подобрување на дигитално компресиран звук како MP3.

• Опционални операции

USB уред: Mass Storage Class USB уред или “Walkman” (ATRAC Аудио уред) можат да се поврзат со предниот USB терминал. За детали, Околу USB уреди (стр. 23) или на Sony страната за поддршка (стр. 27).

• Помошна опрема за конектирање

AUX влезниот цек на предниот панел овозможува поврзување со преносни аудио уреди.

Предупредување

ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ SONY НЕМА ДА СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ПОРАДИ СЛУЧАЈНО ИЛИ ДИРЕКТНО ОШТЕТУВАЊЕ И СЛИЧНИ ПОВРЕДИ ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ЛИМИТИ, ЗАГУБА НА ПАРИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ПОДАТОЦИ, ЗАГУБА НА АПАРАТОТ ИЛИ ПОВРЗАНА ОПРЕМА, ПОРАДИ НЕСООДВЕТНО РАКУВАЊЕ НА ОВОЈ ПРОИЗВОД, НА НЕГОВИОТ ХАРДВЕР ИЛИ СОФТВЕР.

Важна забелешка!

Безбедна и успешна употреба
Промените или модификациите на овој уред кои не се одобрени од Sony го доведуваат во прашање ракувањето со уредот.
Проверете ги исклучоците, според националните регулативи и лимити за употребата на Bluetooth опремата пред да почнете да ракувате со уредот.

Возење

Проверете ги законите и нормите за користењето на мобилни телефони во околината каде возите. Секогаш внимавајте на возењето, застанете и паркирајте се пред да направит повик или да одговорите на повик ако тоа го бараат условите во кои се наоѓате.

Поврзување со други уреди

Ако сакате да поврзете други уреди, прочитајте го нивното упатство за употреба за детални инструкции.

Радио фреквенција

RF сигналите можат да влијаат на неправилно инсталираната или неадекватната опрема без заштита за магнетните полиња на електронските системи во автомобилот, како електронско падење на системот на автомобилот, електронските брави за заклучување, електронската контрола за мерење набрзината или отварањето на виздушните перничииња. За инсталација и сервис на овој уред, контактирајте го производителот или овластениот возник на вашиот автомобил. Погрешната инсталација или сервис можат да бидат опасни и се неважечки за гаранцијата издадена со овој уред.
Консултирајте го производителот на Вашиот автомобил за да се уверите дека употребата на мобилен телефон во автомобилот нема да влијае на електронскиот систем. Уверете се дека сите безжични апарати во вашиот автомобил се правилно монтира ни и дека работат нормално.

Итни повици

Овој Bluetooth електронски уред за автомобил работи со употреба на радио сигнали, мобилни и мрежно како програмирани функции, за кои не може да се гарантира во секакви услови. Затоа не се потпирајте целосно на електронската опрема за важни комуникации (како медицински потреби). Запаметете, за да повикувате или да примате повици, хендсфри и електронските уреди поврзани со хендсфри морат да се активираат во сервисната околина со адекватни мобилни сигнали. Итните повици можеби нема да бидат достапни на сите мобилни мрежи или кога одредени провајдери и/или телефонски поставки ја користат оваа функција. Проверете кај локалниот провајдер.


Забелешка за литиумската батерија

Не ја изложувајте батеријата на интензивен извор на топлина, како сончева светлина, оган и сл.

Почеток

Ресетирање на уредот

Пред првата употреба на уредот, или при замена на акумулаторот на автомобилот, или после замена на конекциите, мора да го ресетирате уредот. Откачете го предниот панел и притиснете RESET копче со остар предмет, како пенкало.



Забелешка

Со притискање на RESET копче ќе се избрише подесувањето на часовникот и некои зачувани податоци.

Подготовка на картичка за далечински управувач

Пред употреба на далечинското за прв пат, извадете ја заштитната лента.



Совет

За менување на батериите, погледнете во Одржување на стр. 25.

Часовникот има 24-часовен дигитален систем.

- 1 Притиснете и задржете select копче.**
Дисплејот за подесување се појавува.
- 2 Притискајте select копче додека "CLOCK-ADJ" не се појави.**
- 3 Притиснете (SEEK) +.**
Индикацијата за часовникот трепка.
- 4 Ротирајте на контролно копче за подесување на час и минути.**
За движење кон дигитална индикација, притиснете (SEEK) +/-.
- 5 Притиснете select копче.**

Подесувањето е завршено и часовникот почнува да одбројува. За приказ на часовникот, притиснете (DSPL). Притиснете (DSPL) повторно за враќање ан претходен екран.

MPEG Layer-3 аудио кодирана технологија и патентите се лиценцирани од Fraunhofer IIS и Thomson.

Овој производ е заштитен од одредени интелектуални регулативи за заштита на права за сопственост од Microsoft Corporation. Употребата и дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ и користењето без лиценца од Microsoft или Microsoft асоцијација е казнива со закон. Провајдерите користат дигитален менаџмент за Windows Media содржана во овој производ ("WM-DRM") за заштита на интегритетот на нивната содржина ("Secure Content") за да нивната интелектуална сопственост, вклучувајќи и авторски права, дека нема да бидат злоупотребени. Овој уред користи WM-DRM софтвер за читање на Secure Content ("WM-DRM Software"). Ако сигурноста на WM-DRM Софтверот на овој уред се загрози, сопствениците на "Secure Content Owners" можат да побараат од Microsoft да го повлечат WM-DRM Софтверот и да побараат нова лиценца за копирање, прикажување и/или репродукцијата на Заштитената Содржина. Повлекувањето не влијае на WM-DRM софтверската способност за репродукција на незаштитена содржина. Листа на отповикан WM-DRM софтвер се испраќа до уредот секогаш кога сакате да далнодирате лиценца од Интернет од РС. *Дизајнот и спецификациите се предмет на измена без претходна најава.*



Листата подолу ќе Ви помогне да ги решите проблемите кои можат да се појават кај уредот. Ако не можете да го решите проблемот, повикајте го најблискиот сервисен центар. Проверете ги најпрво конекциите и постапките за ракување. Поддршка:

Поддршка

Ако имате прашања околу најновите информации за овој производ, посетете го сајтот подолу:
<http://support.sony-europe.com>

ОПШТО

Нема напојување кон уредот.

- Проверете ја конекцијата. Ако се е во ред, проверете го осигурачот.
- Ако уредот не е и склучен и не се појавува дисплејот, не може да се управува со далечинското вклучете го уредот..

Антената не се издолжува

. Антената нема можност за издолжување.

Нема звук

- Јачината е намалена до најниско ниво.
- АТТ функцијата е активирана или Телефонската АТТ функција (кога интерфејс кабелот на автомобилот е поврзана со АТТ lead) е активирана.
- Позицијата на "FAD" контролата не е поставена на 2-канален звучен систем.
- Bluetooth аудио уредот е во пауза.
Откажете ја паузата.

Нема бипкање.

- Опцијата е откажана (стр. 20).
- Опционален засилувач е поврзан, а не се користи вградениот засилувач.

Содржината во меморијата е избришана.

- RESET копче било притиснато.
Повторно меморирајте
 - Батеријата за напојување била исклучена.
 - батеријата за напојување не е добро наместена.
- Меморираните станици и времето се избришани. Осигурач прегорел. Има шум кога се вклучува моторот на автомобилот.**

Каблите не се правилно поврзани со каблите за напојување на втомобилот.


При репродукција, започнува демонстрација

Ако не направите операција во тек на 5 минути со "DEMO-ON", започнува демонстрација.
Поставете "DEMO-OFF" (стр. 20).


Продолжува на наредна страна

2 Извадете го уредот.


- 1 Ставете ги двата клуча истовремено додека не кликнат.



- 2 Повлечете ги клучевите наместо уредот.



- 3 Лизнете го уредот од единицата.



CD Плеер

Сигнал: 120 dB
Фреквенција: 10 – 20,000 Hz
Вибрирање: Под дозволен лимит
Радио

FM

Досег: 87.5 – 108.0 MHz
Антиена терминал:
Надворешен конектор
Интермеднална фреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Корисна чувствителност: 9 dBf
Селективност: 75 dB at 400 kHz
Сигнал: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Хармонична дисторзија 1 kHz: 0.5 % (stereo), 0.3 % (mono)

Сепарација: 35 dB at 1 kHz
Фреквенција: 30 – 15,000 Hz **MW/LW**

Досег:

MW: 531 – 1,602 kHz LW:
153 – 279 kHz

Антиена терминал:

Надворешен конектор
Интермеднална фреквенција: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 µV, LW: 40 µV

USB Плеер

Интерфејс: USB (Full-speed)
Максимум: 500 mA

Безжична комуникација

Систем:

Bluetooth стандардна верзија 2.0

Излез:

Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)

Максимален досег:

прибл. 10 m (33 ft)*1

Фреквенција:

2.4 GHz band (2.4000 – 2.4835 GHz)

Метод на модулација: FHSS

Коматибилни Bluetooth профили*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree Profile) 1.5
HSP (Headset Profile)

*1 Тековниот досег ќе варира зависно од факторите како предмети меѓу уредите, магнетни полиња околу микробранови печки, статички електрицитет, чувствителност на прием, перформанси на антена, оперативен систем, софтвер, и сл.

*2 Bluetooth стандардните профили укажуваат на намената на Bluetooth комуникацијата.

Засилувачи

Излези: Звучници (sure seal конектори)

Импеданса на звучници: 4 – 8 ohms

Макс. Излезна моќ: 52 W · 4 (at 4 ohms)

ОПШТО

Излези:

Аудио излезни терминали (предн/заден)

Суббуфер излезни терминали (моно)

Антиена контролен терминал

Контролен терминал на засилувач

Влезови:

Телефонски АТТ терминал

Терминал за далечинско

Антиена влезен терминал

AUX влезен цек (стерео мини цек)

Контроли на тон:

Ниско: ±10 dB на 60 Hz (XPL0D)

Средно: ±10 dB на 1 kHz (XPL0D)

Високо: ±10 dB на 10 kHz (XPL0D)

Напојување: 12 V DC автомобилска батерија

(негативно заземјување)

Димензии: Прибл. 178 · 50 · 179 mm

(7 1/8 · 2 · 7 1/8 in) (в/ш/д)

Димензии со прикачување: Прибл. 182 · 53 · 162 mm

(7 1/4 · 2 1/8 · 6 1/2 in) (в/ш/д)

Тежина: Прибл. 1.2 kg (2 lb 11 oz)

Испорачана дополнителна

опрема:

далечинско: RM-X304

делови за инсталација и конектори (1 сер)

Опционална опрема:

Ротирачко далечинско: RM-X4S

Консултирајте го дистрибутерот за дополнителната опрема.

Совет

Можете автоматски да го подесите часовникот преку RDS опција (стр. 14).

Прилагодување на јачината на звукот на секој уред

Кога конектирате преносен аудио уред преку Bluetooth конекцијата или AUX влезниот приклучок, препорачуваме да ја прилагодите јачината на конектираната опрема, или прилагодување на звукот за секоја поврзана опрема во менито за подесување на уредот. За Bluetooth уреди, погледнете во “Прилагодување на јачина на звук” на стр. 18. За опрема поврзана преку AUX, see “Прилагодување на јачина на звук” на стр. 21.

Можете да го откачите предниот панел на уредот за да го заштитите од кражба.


Аларм

Ако го исклучите моторот на OFF позиција, без да го извадите предниот панел, алармот ќе сигнализира неколку секунди. Алармот ќе се вклучи само ако се користи вграден засилувач.

1 Притиснете (OFF).

Уредот се исклучува.

2 Копче , и повлечете го кон себе.




Забелешки

- Внимавајте да не ви падне и не употребувајте премногу сила за да го извадите апаратот.
- Не го изложувајте предниот панел на високи температури или на влага. Избегавајте да го оставате во автомобилот.
- Не го откачувајте предниот панел за време на репродукција на USB уред, бидејќи зачуваните податоци можат да се оштетат.

Прикачување на апаратот


Вовлечете го делот А од предниот панел кон делот В како на сликата, и притиснете ја левата страна додека не кликне.



Забелешка

Не ставајте страни тела во внатрешниот дел на предниот панел.

Главен уред




Ова поглавје содржи инструкции за локацијата на контролите и основни операции. За детали, погледнете на соодветните страни. За USB операции, “USB уреди” на стр. 14. Соодветните копчиња на далечинското се исти како функциите на главниот уред.

1. **OFF копче**
За исклучување; Стопирање на извор.
2. **Q (BROWSE) копче** страна 11
За прстап во Quick-BrowZer режим.
3. **Control копче/избор/ (handsfree) копче** страна 11, 17, 19
За прилагодување на звук/избор на категорија за пребарување (ротирање); селектирање на тема за подесување (притиснете и ротирајте); примање/завршување на повик (притиснете).
4. **SOURCE копче**
Вклучување; промена на извор (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth аудио/Bluetooth телефон).

5. **Лежиште за диск**
Ставете диск (со логото нагоре), започнува репродукција.
6. **Дисплеј**
7. **USB терминал** стр. 14
За поврзување на USB уред.
8. **(eject) копче**
За вадење на дискот.
9. **(вадење на преден панел)** стр. 7
10. **(BACK) копче** стр.11
Враќање на претходен дисплеј.
11. **Сензор за далечински уред**
12. **SEEK +/- копче**
CD/USB:
Прескокнување на траки (притиснете); континуирано прескокнување траки (притиснете, и повторно притиснете по околу 1 секунда и задржете); назад/брзо движење нанапред (притиснете и задржете).

Замена на литиумската батерија од далечинското

Под нормални услови, батеријата ќе трае приближно 1 година. (Може да трае и помалку, зависно од условите на употреба). Пред да се потроши батеријата, досегот на далечинското се намалува. Заменете ги батеријата со нова CR2025 литиумска батерија. Употребата на друг тип на батерија може да предизвика оштетување или пожар.



Забелешки за батериите


- Чувајте ги батериите подалеку од децата. Ако голтнат батерија, ведмаш консултирајте доктор.
- Избришете ги батериите со крпа, и уверете се дека контактот е добар.
- Внимавајте на поларитетот кога ќе ги ставате батериите.
- Не држете ги батериите со метални пинцети, може да се предизвика спој.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Батеријата може да експлодира ако не се третира правилно. Не ја полнете, расклопувајте и не ја изложувајте на оган.


Замена на осигурач

При замена на осигурач, внимавајте на Амперите кои се впишани на оригиналните осигурачи. Треба да бидат еквивалентни. Ако некој осигурач прегори, Проверете го напојувањето, и заменете го. Ако повторно прегри, може да има внатрешен дефект. Консултирајте го Sony дилерот.



Чистење на конекторите

Уредот нема да работи добро ако конекторите не се чисти. За да се пречи оваа појава, откачете го предниот панел (стр. 7) и исчистете ги конекторите со памукче. Не употребувајте премногу сила, можат да се оштетат.



Главен уред


Заден дел на преден панел

Забелешки

- Исклучете го моторот пред да почнете да ги чистите конекторите, и извадете го клучот од бравата за палење на моторот.
- Никогаши не ги допирајте конекторите со прсти или метални алатки.


1 Извадете ја заштитната рамка

- 1 Откачете го предниот панел (стр. 7).
- 2 Вовлечете ги клучевите за ослободување зедно со заштитната рамка.



Насолете ги клучевите како на сликата

- 3 Повлечетт ги клучевите за да ја извадите заштитната рамка.



Продолжува на наредна страна

Околу ATRAC фајлови

ATRAC3plus формат

ATRAC3, кој означува Adaptive Transform Acoustic Coding3, е аудио технологија за компресија. Се компресираат аудио CD податоците до приближно 1/10 од нивната оригинална големина. ATRAC3plus, кој е формат на ATRAC3, компресира аудио CD податоците до приближно 1/20 од нивната оригинална големина. Уредот прифаќа ATRAC3 и ATRAC3plus формат. Карактерите за текстот се со SonicStage приказ.

Околу Bluetooth функцијата

Што е Bluetooth технологија?

- Bluetooth безжичната технологија е технологија со краток досег која овозможува безжична комуникација на податоци меѓудигитални уреди како мобилен телефон и слушалка. Bluetooth технологијата работи во досег од околу 10 m (околу 33 стапки). Поврзувањето на два уреди е вообичаено, но можат да се поврзат и повеќе уреди истовремено.
- Не мора да употребувате кабел за поврзување бидејќи Bluetooth технологијата е безжична, и не е потребно другите уреди да се се приближуваат еден до друг како што е случај со инфрацрвената технологија. На пример, можете овие уреди да ги ставите во џеб, или ташна.
- Bluetooth технологијата интернационален стандард поддржан од милиони компании насекаде низ светот.

За Bluetooth комуникации

- Bluetooth безжичната технологија работи во досег од околу 10 m. Максималниот досег може да варира зависно од пречките (луѓе, метал, ѕид и сл.) или електромагнетната околина.
- Следниве услови можат да влијаат на чувствителноста на Bluetooth комуникациите.
 - Има пречка како човек, метал, или ѕид меѓу уредот и Bluetooth уредот.
 - Уред кој користи 2.4 GHz фреквенција, како безжичен LAN уред, безжичен телефон, микробранова печка е во близина на овој уред.
- Бидејќи Bluetooth уредите и LAN (IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција, може да се појави пречка во брановите и да резултира со намалување на брзината на комуникација, шум, или невозможна конекција ако уредот се користи во близина на LAN опрема. Затоа, направете го следново:
 - Употребувајте го уредот на 10 m подалеку од LAN опремата.
 - Ако овој уред се користи на 10 m од LAN опрема, исклучете ја LAN опремата.
 - Монтирајте го уредот и Bluetooth уредот што е можно поблиску.

- Микро брановите кои се емитуваат од Bluetooth уредот можат да влијаат на операциите на електронските медицински уреди. Исклучете го овој уред и другите Bluetooth уреди на следниве локации, бидејќи можат да предизвикаат несреќи.
 - каде постои запаллив гас, во болници, воз, авиони, или бензиски станици.
 - во близина на автоматски врати или апарати за пожар
- Овој уред има сигурносен капацитет кој е компатибилен на Bluetooth стандардите кога се користи Bluetooth безжична технологија, но сигурноста можеби нема да биде задоволителна, зависно од подесувањето. Внимвајте кога комуницирате преку Bluetooth безжична технологија.
- Не носиме никаква одговорност за протоколот на информации за време на Bluetooth комуникација.
- Конекцијата со сите Bluetooth уреди не може да се гарантира.
 - уред кој има Bluetooth функција треба да ги задоволува Bluetooth стандардите предодредени од Bluetooth SIG, и треба да се автентични.
 - Дури и кога конектираниот уред ги задоволува горенаведените Bluetooth стандарди, некои уреди можеби нема да работат правилно, зависно од карактеристиките или спецификациите на уредот.
 - Додека разговарате без да го држите телефонот во раце (hands free), може да се појави шум, зависно од уредот или околината.
- Зависно од уредот кој ќе се конектира, можеби ќе биде потребен извесен период пред да започне комуникацијата.

Друго

- Bluetooth уредот може да не влијае на мобилните телефони, зависно од радио брановите и локацијата каде се користи опремата.
- Ако почувствувате непријатни ситуации после употребата на Bluetooth уредот, престанете да ја употребувате Bluetooth направата веднаш. Ако проблемот сеуште постои, консултирајте го најблискиот Sony дистрибутер.

Ако имате прашања или проблеми кои се однесуваат на работата на плеерот, а не се опишани во ова упатство, консултирајте го најблискиот Sony дистрибутер.

Радио:

За автоматско пребарување станици(притиснете); рачно пребарување станици(притиснете и задржете).

Bluetooth аудио уреди*1:

За прескокнување траки (притиснете).

13 MODE копче стр. 12

Селектирање на радио фреквенција (FM/MW/LW); избор на режим за репродукција на ATRAC Аудио уред.

14 BLUETOOTH копче стр. 15

За Bluetooth сигнали, вкл./искл., п поврзување .

15 AF (Алтернативни фреквенции)/ A (Програма за сообраќај)/

PTY (Програмски тип) копче стр. 13, 14

За AF и TA (притиснете); за PTY (притиснете и задржете) во RDS.

16 Нумерирани копчиња

CD/USB:

(1)/(2): **ALBUM +/-** (во MP3/WMA/ AAC репродукција)

Прескокнување албуми (притиснете); континуирано прескокнување албуми (притиснете и задржете).

(3): **REP** стр.12

(4): **SHUF** стр. 12

(6): **PAUSE***2

За пауза на репродукција. За откажување, притиснете повторно.

Радио:

За меморирани станици (притиснете); меморирајте станици (притиснете и задржете).

Bluetooth аудио уреди*1:

(6): **PAUSE***2

За пауза на репродукција. За откажување, притиснете повторно.

Bluetooth телефон:

(5): **MIC** стр. 17

17 DSPL (дисплеј)/SCRL (скрол) копче

страница 12

За промена на теми на дисплеј(притиснете); за скролање низ темите (притиснете и задржете).

18 AUX влезен приклучок стр. 20

За приклучување на преносна аудио опрема.

19 RESET копче (се наоѓа зад предниот панел) стр. 6

19 Микрофон стр.17

Забелешка

Не го покривајте микрофонот, хендсфри операцијата може да не работи правилно.

*1 Кога Bluetooth аудио уред (поддржува AVRCP од Bluetooth технологија) е конектиран. Зависно од опремата, некои операции може да не се достапни.

*2 При репродукција на овој уред.

Забелешки

• Кога вадите/ставате диск, USB


Уредите треба да се исклучени за да несе оштети дискот.

• Ако уредот се исклучи и дисплејот исчезне, не можете да управувате со далечинскиот уред освен ако (SOURCE) се притисне на уредот, или се стави диск за да се активира уредот прево.

Околу USB капаче

Кога не се користи USB терминалот (G), употребете го испорачаното USB капаче за заштита од таложење на прав или нечистотии во приклучокот. Држете го капачето надвор од досег на децата за превенција од ненадејно голтање.

Далечински уред RM-X304



Следниве копчиња на далечинското имаат различни копчиња/функции од уредот. Извадете ја фолијата за изолација пред употреба (странаб).

- 1 **OFF** копче
За исклучување; стопирање на извор.урсе.
- 2 **SOURCE** копче
Вклучување; промена на извор (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth аудио/Bluetooth телефон).
- 3 **копче**
Контролирање на CD/радио/USB/Bluetooth аудио, исто како (SEEK) -/+ на уредот. Подесување, прилагодување на звукот, и сл. Може да се управува со
- 4 **DSPL (дисплеј)** копче
За промена на дисплеј теми.
- 5 **VOL (јачина на звук) +/-** копче
Прилагодување на јачината на звукот.
- 6 **ATT (намалување)** копче
За привремено исклучување на звукот, за откажување, притиснете повторно.
- 7 **MODE** копче страна 12
За избор на радио фреквенција (FM/MW/LW); избор на режим за репродукција за ATRAC Аудио уред.

- 8 **SEL (select)/⏏/⏏ (handsfree)** копче
Исто како селектор копчена уредот. За време на Quick-BrowZer реим, (SEL) (селектор) е неактивен.

- 9 **копче**
За контрола на CD/USB, исто како (1)/(2) (ALBUM -/+) на уредот. Подесувања, подесувања за звук, и сл. Кои можат да се контролираат со


- 11 **SCRL (скрол)** копче
За движење низ темите на дисплејот

- 12 **Нумерирани копчиња**
Зас слушање на меморирани станици (притиснете); за да меморирате станици (притиснете и задржете).

Околу USB уредите

- Mass Storage Class и ATRAC Аудио уред тип USB уреди вогласност со USB стандардите можат да се користат. Сепак, овој апарат не може да препознае USB уреди преку USB HUB. За детали околу компатибилноста на Вашиот USB уред, посетете го Sony вебсајтот за поддршка на корисници (стр. 27).
 - Соодветниот код е различен зависно од типот на уредот.
 - Mass Storage Class: MP3/WMA/AAC
 - ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/AAC
 - DRM (Digital Rights Management) фајлови различни од ATRAC не можат да се користат.
 - Максималниот број на прикажани податоци се како следното:
 - Mass Storage Class:
 - фолдери (албуми): 128, фајлови (траки) во фолдер: 500
 - ATRAC Audio Device: ATRAC/MP3/WMA/AAC
 - албум/артист/листа/жанр: 65,535, траки:65,535
- Забелешка**
- Кога користите кабел, употребете го оној кој е испорачан со USB уредот.
 - Не употребувајте USB уреди кои се преголеми или претешки, можат да влијаат на безбедното возење.
 - Не оставајте USB уред во паркиран автомобил, може да дојде до дефект.
 - Потребно е извесно време за да почне репродукцијата, зависно од количината на снимените податоци. Заштита на податоците на USB уредот се препорачува.

Редослед на репродукција на MP3/WMA/AAC фајлови (CD-R/RW или Mass Storage Class)



Околу MP3 фајлови

- MP3, што значи MPEG-1 Audio Layer-3, е музички фајл со компресиран формат. Се компресираат аудио податоците на CD до приближно 1/10 од нивната оригинална големина.
- ID3 верзии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 нанесете само на MP3. ID3 има 15/30 карактери (1.0 и 1.1), или 63/126 карактери (2.2, 2.3 и 2.4).
- Кога именувае MP3 фајл, додадете и ознака “.mp3” до името на фајлот.
- При репродукција брзо напред/назад на VBR (Variable Bit Rate) MP3 фајл, преостанатото време на репродукцијата можеби нема да се прикажува правилно.

Забелешка

Ако репродуцирате MP3 од 320 kbps, звукот можеби нема да биде квалитетен.

Околу WMA фајлови

- WMA, која означува Windows Media Audio, е музички фајл кој е компресиран. Ги компресира аудио CD податоците до приближно 1/22* од нивната оригинална големина.
- WMA има 63 карактери.
- Кога именувае WMA фајл, додадете ознака “.wma” до името на фајлот.
- При репродукција брзо напред/назад на VBR (Variable Bit Rate) WMA фајл, преостанатото време на репродукцијата можеби нема да се прикажува правилно.

* само за 64 kbps

Забелешка

Репродукција на помала компресија не е поддржана.

Околу AAC фајлови

- AAC, означува Напредно Аудио кодирање, На музички компресиран фајл. Се компресираат аудио CD податоците на приближно 1/11* од нивната оригинална големина.
- AAC има 126 карактери.
- Кога именувае AAC фајл, ставете ознака “.m4a” до името на фајлот.
- При репродукција брзо напред/назад на VBR (Variable Bit Rate) AAC фајл, преостанатото време на репродукцијата можеби нема да се прикажува правилно.

* само за 128 kbps

Забелешка

Репродукција на следниве AAC фајлови не е поддржана.

– lossless копресија
– Заштитени права

Дополнителни информации

Предупредување

- Ако Вашиот автомобил е паркиран директно на сонце, дозволете прво уредот да се олади преа да го вклучите.
- Вклучете ја антената, и таа автоматски ќе се издолжи додека уредот работи.

Кондензација

Кога врне во многу влажни реони, мпоже да се појави кондензација во внатрешните леќи на уредот и на неговиот дисплеј. Ако се појави ова, уредот нема да работи добро. Затоа, извадете го дискот и почекајте околу еден час додека да испари влагата.

За одржување на квалитетен звук

Внимавајте да не Ви се истури сок или слични тености во уредот или на дискотите.

Забелешки за дискотите

- За да бидат дискотите чисти, не ја допирајте нивната работна површина. Држете ги дискотите на аглите.
- Чувајте ги дискотите во нивните опаковки или книжни футроли кога не се користат.
- Не ги изложувајте дискотите на висока температура. Не ги оставајте на контролната табла.
- Не прикачувајте етикети, и не ги допирајте со лепливи прсти. Може да дојде до дефект.



- Не употребувајте дискот со налепници. Следниве проблеми можат да се појават ако се употребуваат такви дискотите:
 - Дискот нема да може да се извади (поради одлепувањето и гужвањето на налепницата во механизмот).
 - Немоност за читање на аудио податоците (пр. прескокнување, или ќе нема репродукција) поради гребнењето на дискот.
- Дискот со нестандарден облик (пр. срце, квадрат, звезда) не можат да се репродуцираат. Обидот да вклучите ваков диск може да предизвика сериозни оштетувања на плеерот.
- Не можат да се репродуцираат 8 cm (3 1/4 in) CDa.

- Пре употреба, исчистете ги дискотите со комерцијално достапна ткаенина за чистење. Избришете го дискот од центар на надвор. Не употребувајте растворувачи како бензин, абразивни средства, или статички спреј наменети за аналогни дискотите.



Забелешки за CD-R/CD-RW дискотите

- Некои CD-R/CD-RW (зависно од опремата која се користела за снимање и условите) можеби нема да се читаат на овој уред.
- Не можат да се користат CD-R/CD-RW кои не се финализираани.
- Овој уред е компатибилен со ISO 9660 ниво 1/ ниво 2 формат, Joliet/Romeo во издолжен формат и Мулти Сесија.
 - Максимален број на:
 - фолдери (албуми): 150 (вклучувајќи го главниот и празни фолдери).
 - Фајлови (траки) и фолдери во диск: 300 (ако името на фолдерот/фајлот содржат карактери, тој број ќе биде помал од 300).
 - Карактери во име на фолдер/име се 32 (Joliet), или 64 (Romeo).
- Кога дискот е сниман во Мулти Сесија, само првата трака од првиот формат на сесијата се препознава и чита (сите други формати се прескокнуваат) Приоритетен формат е CD-DA и MP3/WMA/AAC.
 - Кога првата трака е CD-DA, само CD-DA од првата сесија се репродуцира.
 - Кога првата трака не е CD-DA, MP3/WMA/AAC сесија се емитува. Ако на дискот нема податоци од еден од овие формати, "NO MUSIC" се прикажува.

Музички дискотите со заштита од технологија за преснимување


Овој уред е дизајниран за репродукција која е во согласност со Compact Disc (CD) стандард. Од неодамна, различни шифрирани музички дискотите се со заштита од можноста за преснимување. Внимавајте на податоците на овие дискотите, постојат и некои кои не ги задоволуваат CD стандардите и можеби нема да се читаат на овој уред.

Забелешки за двострани дискотите

DualDisc е двостран диск кој одговара на DVD снимен материјал од едната страна со дигитален аудио материјал на другата страна. Сепак, бидејќи страната со аудио материјал не ги задоволува Compact Disc (CD) стандардите, репродукцијата не е загарантирана.

Пребарување на трака — Quick-BrowZer

Можете да пребарувате трака на CD или USB уред со ("Walkman"/Mass Storage Class) лесно по категории.



1 Притиснете Q (BROWSE).

За пристап во Quick-BrowZer режим, и се појавува листата за пребарување по категори. Темите на дисплејот се разликуваат, зависно од типот на приклучениот медиум или дискот.



2 Ротирајте на контролното копче за да ја селектирате категоријата или пребарувајте низ категориите, и потоа притиснете за потврда на изборот.



3 Повторете чекор 2 додека не ја селектирате бараната трака.

Репродукцијата започнува.

За враќање на претходен дисплеј

Притиснете ➔ (BACK).


За излез од Quick-BrowZer режим

Копче Q (BROWSE).

Забелешки

- после пристапот во Quick-BrowZer режим, repeat/shuffle подесувањата се откажуваат.
- Зависно од USB уредот, темите на дисплејот можеби ќе се разликуваат.
- Зависно од USB уредот, можеби ќе нема излезна звучна репродукција за време на Quick-BrowZer режим.

Дисплеј теми



- A** Извор
B Број на трака/Време на репродукција, Диск/ име на изведувач, Број на албум*, Име на албум, Име на трака, Текст информации, Часовник

* Бројот на албумот се прикажува само кога ќе се смени албумот.

За промена на тема на дисплеј **B**, копче(DSP/L).

Совет
Прикажаните теми ќе се разликуваат зависно од типот на дискот, форматот на снимање и подесувањата. Детали за MP3/ WMA/AAC, стр. 23.

Повторување и забавено емитување

- 1** Во репродукција, притиснете (3) (REP) или (4) (SHUF) додека не се појави **бараното подесување.**

Избор	Репродукција на...
← TRACK	Трака континуирано
← ALBUM*	Албум континуирано.
SHUF ALBUM*	албум по случаен избор.
SHUF DISC	диск по случаен избор.

* Кога MP3/WMA/AAC се репродуцира.

За враќање на нормална репродукција ← OFF” или “SHUF OFF” копче.

Радио

Меморирање и примање станици

Внимание

Кога пребарувате станици додека возите, употребете Best Tuning Memory (BTM) за да не се случи сообраќајна незгода.

Автоматско меморирање — BTM

- 1** Притискајте (SOURCE) додека “TUNER” не се појави.
За промена на фреквенција, притискајте (MODE). Можете да селектирате од FM1, FM2, FM3, MW или LW.
- 2** Притиснете и задржете на копчето. Досплејот за подесување се појавува.
- 3** Притискајте select копче додека “BTM” не се појави.
- 4** Притиснете (SEEK) +.
Уредот ги меморира станиците според редоследот на фреквенциите на нумерираните копчиња. Звучен сигнал следи за секое меморирање на станица.

Рачно меморирање

- 1** Кога ќе најдете станица која сакате да ја меморирате притиснете на нумерирано копче ((1) до (6)) додека “MEM” не се појави.

Забелешка
Ако сакате да меморирате станица на кое веќе има меморирана станица ретходно меморираната станица ќе се избрише.

Совет
Кога RDS станица е меморирана, AF/TA подесувањето исто така се меморира (стр. 13).

Слушање на меморирани станици

- 1** Селектирајте фреквенција и притиснете на копчињата ((1) до (6)).

Автоматско пребарување

- 1** Селектирајте фреквенција, и притиснете (SEEK) -/+ за да почне пребарувањето.
Скенирањето престанува кога ќе се најде станица. Повторете ја постапката и за други станици.
Совет
Ако ја знаете фреквенцијата на станицата која сакате да ја слушате, притиснете и задржете (SEEK) -/+ за да лоцирате приближна фреквенција, потоа притиснете (SEEK) -/+ за фино прилагодување на бараната фреквенција (рачно пребарување).

Прилагодување на јачината на звук


Прилагодете ја јачината на звукот на конектираниот аудио уред пред репродукција.

- 1** Намалете ја јачината на уредот.
- 2** Притискајте (SOURCE) додека “AUX” не се појави.
“AUX FRONT IN” се појавува.
- 3** Активирајте репродукција на преносниот аудио уред.
- 4** Подесете ја јачината на звукот на уредот.
- 5** Притискајте на селектор копчето додека “AUX” не се појави, и потоа ротирајте на контролното копче(-8 dB до +18 dB).

Далечинско RM-X4S


Прикачување на налепница

Прикачете налепница за тоа како ќе го поставите далечинското на воланот.



Локација на контролите

Соодветните копчиња на далечинското имаат исти функции како и тие на уредот.



Следниве функции на далечинското бараат различни операции од оние на уредот.

- **ATT (исклучување на звук) копче**
За привремено исклучување.
- **SEL (селектор) копче**
Исто како копчето на уредот. За време на Quick-BrowZer режим, (SEL) не е активно.
- **PRESET/DISC контрола**
CD/USB: Исто како на уредот (притиснете и ротирајте).
Radio: за меморирани радио станици (притиснете и ротирајте)
- **VOL (звук) контрола**
Исто како ротирационото копче на уредот (ротирајте).
- **SEEK/AMS контрола**
Исто како (SEEK) -/+ на уредот (ротирајте, или ротирајте и задржете).
- **DSPL (дисплеј) копче**
To change display items.

Промена на оперативна насока

Оперативната насока на контролите е фабрички наместено како на сликата.


За зголемување



За намалување

Ако сакате да го прикачите далечинското на десната страна на воланот, можете да ја смените оперативната насока.

- 1** Додека притискате VOL контрола, притиснете и задржете (SEL).



Следниве теми можат да се постават (на соодветните страни за повеќе детали):
“ ” укажува на фабричкото подесување

CLOCK-ADJ (Часовник) (стр. 6)

CT (Време)
“CT-ON” или “CT-OFF” () (стр. 13, 14).

БЕЕР
“БЕЕР-ON” () или “БЕЕР-OFF.”

RM (Далечински управувач)
За ракување со оперативните функции преку контролите на далечинското.
– “RM NORM” (): за користење на далечинското по фабричко подесување.
– “RM REV”: Кога ќе го поставите далечинското на десна страна од воланот.

AUX-A*1 (AUX Аудио)
Активирање на AUX дисплеј “AUX-A-ON” () или “AUX-A-OFF” (стр. 20).

A.OFF (Auto Off)
Автоматско исклучување на бараната тема кога уредот ќе се исклучи.
– “A.OFF-NO” (), “A.OFF-30S (секунди),”
“A.OFF-30M (Минути)” или “A.OFF-60M (Минути).”

DEMO (Демонстрација)
“DEMO-ON” () или “DEMO-OFF.”

DIM (Замаглување)
Заподесување на светлината на дисплејот.
– “DIM-ON”: замаглување на дисплејот.
– “DIM-OFF” (): деактивирање.

A.SCRL*2 (Автоматско скрочлање)
За автоматско скрочлање меѓу прикажаните теми кога диск/албум/трака се менуваат.
– “A.SCRL-ON” (): за скрочлање.
– “A.SCRL-OFF”: деактивирање.

LOCAL (Локален режим за барање)
– “LOCAL-ON”: за пребарување на станици со посилен сигнал
– “LOCAL-OFF” (): за нормален прием.

MONO*3 (Моно режим)
За подобрување на слабата FM рецепција, селектирајте моно режим.
– “MONO-ON”: за да слушате стерео пренос во моно режим.
– “MONO-OFF” (): да слушате стерео пренос во стерео.

REG*3 (Регионално)
“REG-ON” () или “REG-OFF” (стр. 13).

LPF (Низок филтер)
За селектирање на субвуфер исклучен: “LPF OFF” (), “LPF125Hz” или “LPF 78Hz.”

LOUD (Гласност)
За појасен звук кога слушате на ниски тонови.
– “LOUD-ON”: Појачување на бас и трепл.
– “LOUD-OFF” (): Да се се појачува бас и трепл.

DM+*2
DM+ функција.
– “DM+-ON” (): активирање.
– “DM+-OFF”: откажување.

BTM (стр. 12)
BT INIT*1 (стр. 18)


*1 Кога уредот е исклучен.
*2 Кога CD/USB извор е активиран.
*3 Кога слушате FM.

Дополнителна аудио опрема

Со приклучување на опционална преносна аудио опрема во AUX влезен цек (стерео мини цек) во уредот и со едноставно селектирање на изворот, ожете да слушате преку звучниците во автомобилот. Јачината на звукот може да се прилагоди поради разликата меѓу уредот и преносниот аудио уред. Следете ја постапката подолу:

Конектирање на преносна аудио опрема

- 1 Исклучете ја преносната аудио опрема.
- 2 Намалете ја јачината на звукот а уредот.
- 3 Поврзете ги.




* уверете се дека го користите правилниот тип на кабел.

Преглед

FM станиците со Радио Систем за Податоци (RDS) сервис испраќаат беззвучни дигитални информации заедно со радио програмата.

Дисплеј



A TA/TP*1
B Досег, Функција, Фреквенција*2 (Име на програмски сервис), Број на меморирање, Време, RDS податоци

*1 “TA” трепка за време на информации за сообраќајот. “TP” свети ако има прием на таква станица.
2 При прием на RDS станица, “” се прикажува лево од станицата.

За промена на дисплејот **B**, копче (DSPL).

RDS срвиси

Уредот автоматски дава RDS сервиси:

AF (Алтернативни фреквенции)
Селектира и вклучува станица со најсилни сигнали во мрежата. Со користење на оваа функција, можете континуирано да слушате иста програма при патување ан долги растојанија без да мора да ја барате истата станица рачно.

TA (Соопштенија за сообраќај)/**TP** (Програма за сообраќај)
Објава на тековни информации за сообраќај /програми. Сите информации кои ќе се примат **Ќе го прекинат тековниот извор.***

PTY (Програмски типови)
Приказ на програмата која се прима.
Ја пребарува и тековно селектираната програма.

CT (Часовник)
CT податоците од RDS емитувањето го **подесува часовникот.**

* освен при повик.

Забелешки

- Зависно од државата/регионот, не сите RDS функции можат да бидат достапни.
- RDS нема да работи ако сигналот е премногу слаб, или ако вклучената станица не емитува RDS податоци.

Поставување AF и TA

1 Притискајте (AF/TA) додека не се појави бараното подесување.

Селектирајте За да...

AF-ON активирање AF/деактивирање TA.
TA-ON активирање TA /деактивирање AF.

AF, TA-ON активација на AF и TA заедно.

AF, TA-OFF деактивирање на AF и TA.

Меморирање RDS станици со AF и TA подесување

меморирајте RDS станици заедно со AF/ TA подесување. Ако ја користите BTM функцијата, само RDS станици се меморираат со исто AF/TA подесување. Ако меморирате рачно, можете да меморирате заедно RDS и не-RDS станици за AF/TA подесувања посебно.

1 Поставете AF/TA, и меморирајте ја станицата со BTM или рачно.

Примање на итни соопштенија

Со AF или TA вклучени, итните соопштенија автоматски ќе го прекинат емитувањето на тековниот извор*.

* освен за време на повик

Совет
Ако ја прилагодите јачината на звукот за време на соопштенија за сообраќајот, тоа ниво ќе се меморира, независно од регуларната јачина на звукот.

Останете со една регионална програма — REG

Кога AF е вклучено: фабричкото подесување на уредот го ограничува приемот на одреден регион и нема да бидете префрлени на друг регион со појачки сигнали.

Ако го напуштите ова подесување, поставете “REG-OFF” во подесувањето за време на FM приемот (стр. 20).

Ова подесување нема да работи во Англија .

Продолжува на наредна страна

Локални Линк функции (UK само)

Со оваа функција можете да одберете руги локални станици во околината, дури и ако не се меморирани на нумерираниите копчиња.

- 1 При FM прием, притиснете копчиња ((1) до (6)) на кој постои локалната станица.
- 2 После 5 секунди, пак притиснете го бројот на локалната станица.
Повторете ја постапката додека не се вклучи локалната станица.

Селектирање на PTY

- 1 Притиснете и задржете (AF/TA) (PTY) при FM прием.



Тековниот тип на програмата и името се појавуваат ако станцата емитува PTY податоци.

- 2 Притискајте (AF/TA) (PTY) додека не се појави бараниот тип на програма.

- 3 Притиснете (SEEK) +/-.

Уредот почнува да пребарува станици кои емитуваат таков тип на програма.

Тип на програми

NEWS (Вести), **AFFAIRS** (Тековни афери), **INFO** (Информации), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Едукација), **DRAMA** (Драма), **CULTURE** (Култура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Разно), **POP M** (Популарна музика), **ROCK M** (Рок музика), **EASY M** (Лесна музика), **LIGHT M** (Лесна класична), **CLASSICS** (Класична), **OTHER M** (Др. музички типови), **WEATHER** (Време), **FINANCE** (Финансии), **CHILDREN** (Детски програми), **SOCIAL A** (Социјални афери), **RELIGION** (Религија), **PHONE IN** (Отворена програма), **TRAVEL** (Патување), **LEISURE** (Одмор), **JAZZ** (Џез музика), **COUNTRY** (Кантри музика), **NATION M** (Национална музика), **OLDIES** (Евергрини), **FOLK M** (Фолк музика), **DOCUMENT** (Документарна)

Забелешка
Не можете да ја употребувате оваа функција во држави/региони каде нема PTY.

Поставување СТ


- 1 Вклучете "СТ-ON" во подесување (20).

Забелешки

- СТ функцијата може да не работи и ако има емитување од RDS станица.
- Може да има мала разлика меѓу времето на СТ функцијата и тековното време.

USB репродукција

- 1 Поврзете USB уред со USB терминалот.



Репродукцијата започнува.


Ако USB уред е веќе поврзан, за репродукција, притискајте (SOURCE) додека "USB" не се појави.

Press (OFF) to stop playback.

Забелешки

- Репродукцијата на USB уреди не е можна ако разговарате.
- Пред да го извадите USB уредот, прво исклучете ја репродукцијата. Ако го извадите USB уредот за време на репродукцијата, податоците можат да се оштетат.
- Не употребувајте USB уреди со тешки привезоци бидејќи можат да паднат за време на вибрациите, или да се прекине врската со аудио системот.
- Не го откачувајте предниот панел при репродукција, можат да се оштетат податоците

Дисплеј



- A** ATRAC Аудио уред: AAD
Mass Storage Class: USB
- B** Трака/Албум/Артист/Плејлиста/Жанр
број, Трака/Албум/Артист/Плејлиста/Жанр
име, Време на репродукција, Часовник

За промена на дисплеј **B**, притиснете (DSPL).

Совет

Прикажаните теми ќе се разликуваат зависно од форматот во кој се снимени и подесувањето. За детали, MP3/WMA/AAC/ATRAC, страна 23.

Забелешка

Дисплејот се разликува кај Mass Storage Class тип USB уред, и ATRAC Аудио уред.

Други функции

Промена на звучни подесувања

Прилагодување на звучни карактеристики

- 1 Притискајте на копчето за избор додека не се појави бараната тема.
- 2 Ротирајте на контролното копче за прилагодување на јачината на звукот.

По околу 3 секунди, подесувањето е комплетирано и дисплејот се враќа во нормален режим.

Следниве теми можат да се постават (следете ги постапките подолу) е фабричкото подесување.

EQ3

Тип на еквалајзер: "XPLOD," "VOCAL," "EDGE," "CRUISE," "SPACE," "GRAVITY," "CUSTOM" или "OFF" ().

LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 19)

Прилагодување на линија на еквалајзер.

BAL (Баланс)

Прилагодување на балансот меѓу леви и десни звучници: "RIGHT-10" – "CENTER" () – "LEFT-10"

FAD (фадер)

Прилагодување на балансот меѓу предни и задни звучници: "FRONT-10" – "CENTER" () – "REAR-10"

SUB (Јачина на субвуфер)

Прилагодување на јачината на субвуфер: "+10 dB" – "0 dB" () – "-10 dB"
("ATT" се појавува на најниското подесување)

AUX*2 (AUX ниво)

Прилагодување на јачината на звукот за секоја конектирана дополнителна опрема. Ова подесување укажува дека мора да се подесија јачината на звукот меѓу изворите (стр. 21).
"-8 dB"

BTA*3

Прилагодување на јачината на звукот за секоја конектирана Bluetooth направа. Ова подесување укажува дека мора да се подесија јачината на звукот меѓу изворите (стр. 18). Нивоа: "+18 dB" – "0 dB" () – "-8 dB"

*1 Кога EQ3 е активирано.

*2 Кога AUX извор е активиран.

*3 Кога Bluetooth аудио извор е активиран (стр. 18).

Линија на еквалајзер

— EQ3

"CUSTOM" во EQ3 овозможува да направите сопствени подесувања на еквалајзерот.

- 1 Одберете извор, и притискајте на селектор копчето за да селектирате "EQ3."
- 2 Ротирајте на контролата за јачина на звук за избор на "CUSTOM."
- 3 Притискајте на селектор копчето за избор на "LOW," "MID" или "HI".
- 4 Ротирајте на контролата за звук за подесување на темата.

Звукот може да се прилагодува во интервали од 1 dB чекор, од -10 dB до +10 dB.



Повторете чекори 3 и 4 за да ја прилагодите линијата на еквалајзерот. За враќање на фабричките подесувања, притиснете и задржете селектор копче пред да завршите со подесувањето. По 3 секунди, подесувањето е комплетирано, и дисплејот се враќа во нормален режим на репродукција.

Совет

Останатите типови на еквалајзерот исто така можат да се подесат.

- 1 Задржете селектор копче.
Дисплејот за подесувања се појавува.
- 2 Притискајте на копчето за избор додека не се појави бараната тема.
- 3 Ротирајте на контролното копче за избор на подесување (пр. "ON" или "OFF").
- 4 Притиснете и задржете селектор копче.
Подесувањето е комплетирано и дисплејот се враќа во нормален режим на репродукција.

Забелешка

Темите на дисплејот ќе се разликуваат, зависно од изворот и подесувањето.

Продолжува на наредна страна

Забелешки

- Проверете дали мобилниот и овој уред се конектирани претходно.
- Зачувајте гласовно име на мобилниот претходно.
- Ако активирате гласовно бирање преку мобилниот, оваа функција можеби нема да работи секогаш.
- Шум од работата на моторот можат да предвидуваат пречки додека разговарате. Затоа активирајте кога звукот од автомобилот е минимален.
- Гласовното бирање во некои случаи нема да работи зависно од функцијата за препознавање на мобилниот. За детали, погледнете на страна за поддршка (стр. 27).

Совети

- Изговорете го името на ист начин на кое сте го меморилале во мобилниот.
- Меморирајте го името додека сте во автомобилот преку овој апарат со вклучен "BT PHONE" извор.

Слушање музика од аудио уред

Слушајте музика преку аудио уред ако аудио уредот поддржува A2DP (Напреден Аудио Преносен Профил) на Bluetooth технологијата.

- 1 Намалете ја јачината на звукот на овој апарат.
- 2 Притискајте (SOURCE) додека "BT AUDIO" не се појави.
- 3 Вклучете репродукција на аудио уредот.
- 4 Прилагодете ја јачината на звукот.

Прилагодување на јачината на звук

Нивото на јачината на звукот може да се прилагоди ако постои разлика помеѓу овој уред и Bluetooth аудио уредот.

- 1 Активирајте репродукција на Bluetooth аудио уредот.
- 2 Подесете ја бараната јачина на звук на овој апарат.
- 3 Притискајте копче за избор додека "BTA" не се појави и ротирајте на копчето за контрола на звукот за прилагодување на влезно ниво (-8 dB до +18 dB).

Пакување со аудио уред

Можете да ги активирате следниве операции ако аудио уредот поддржува AVRCP (Аудио Видео Преносен Профил) на Bluetooth технологија (Операциите зависат од самиот аудио уред).

За..	Притиснете
Репродукција	(6) (PAUSE)* на овој апарат.
Пауза	(6) (PAUSE)* на овој апарат.
ПрескокнувањеSEEK	[еднаш за секоја трака]

* Зависно од уредот можеби ќе треба да притиснете двапати device.

Операции различни од горенаведените треба да се изведуваат на аудио уредот.

Забелешки

- При аудио репродукција, информации како Број на трака/време, статус и сл., на конектираниот аудио урд нема да се прикажуваат на овој апарат.
- Дури и кога ќе се направи промена на медиум на овој апарат, репродукцијата на аудио изворот нема да се исклучи.

Совет

Можете да поврзете мобилен кој поддржува A2DP (Напреден Аудио Преносен Профил) како аудио направа и да слушате музика.

Бришење на регистрација на сите поврзани уреди

- 1 Притиснете(OFF). Овој парат се исклучува.
- 2 Ако "BT" свети, притиснете и задржете (BT) додека "BT" не се исклучи.
- 3 Притиснете и задржете копче за избор.
- 4 Притискајте копче за избор додека "BT INIT" не се појави.
- 5 Притиснете (SEEK) +. Операцијата започнува. Потребни се 3 секунди за да се откажат сите регистраци. Не го исклучувајте моторот додека "INITIAL" трепка.

Слушање на музика преку Mass Storage Class аудио уред

Повторување и слушање по случаен избор

- 1 При репродукција, притиснете (3) (REP) или (4) (SHUF) додека не се појави бараното подесување.

Селектирајте	За репродукција на ...
TRACK	трака континуирано.
ALBUM	албум континуирано.
SHUF ALBUM	албум по случаен избор
SHUF DEVICE	уред по сличаен избор.

За враќање на нормална репродукција OFF или "SHUF OFF."

Слушање музика на "Walkman" (ATRAC Аудио уред)

- 1 При репродукција, притискајте (MODE) додека бараното подесување не се појави.

Темите се менуваат по распоред:

ALBUM TRACK GENRE
PLAYLIST ARTIST

Повторување и слушање по случаен избор

- 1 При репродукција, притиснете (3) (REP) или (4) (SHUF) додека не се појави бараното подесување.

Селектирајте	За репродукција на...
TRACK	трака континуирано.
ALBUM	албум континуирано.
ARTIST	артист континуирано.
PLAYLIST	плејлиста континуирано.
GENRE	жанр континуирано.
SHUF ALBUM	албум по случаен избор.
SHUF ARTIST	артист по случаен избор.
SHUF PLAYLIST	плејлиста по случаен избор.
SHUF GENRE	жанр по случаен избор.
SHUF DEVICE	уред по случаен избор.

За враќање на нормална репродукција OFF или "SHUF OFF."

Bluetooth функции

Bluetooth операции

За користење на Bluetooth функции, следете ја постапката:

1 Поврзување

Кога конектирате Bluetooth уреди за прв прв пат, потребна е регистрација. Тоа се нарекува "pairing." Регистрацијата (поврзувањето) е потребно само првиот пат бидејќи наредниот пат уредите ќе бидат препознавани автоматски. Можете да поврзете до 9 уреди. (Зависно од уредот, можеби ќе Треба да внесете лозинка за секоја конекција.

2 Конектирање

За користење на уредот по поврзувањето, активирајте конекција. Понекогаш тоа се прави автоматски.

3 Хендсфри повикување/Слушање музика

Можете да разговарате без да го држите телефонот во рака и да слушате музика кога се конектирате.



Прво, регистрирајте ("pair") Bluetooth уред (мобилен телефон, и сл.) со овој аудио систем. (Откако еднаш ќе ги поврзете, понатаму не мора да ја повторувате постапката).

1 Ставете го Bluetooth уредот на 1 m (3 ft) од аудио системот.

2 Задржете на (BT) додека "BT" не трепне (околу 5 секунди).

- 3 Оставете го Bluetooth уредот да го најде аудио системот.

Листа на детектирани уреди ќе се појават на дисплејот. Уредот го прикажува како "XPLOD".



4 Ако Лозинка* е потребна за дисплејот на конектираниот уред, внесете “0000.”



Овој уред и Bluetooth уредот ги меморираат заедничките информации, и кога ќе се поврзат, уредот е подготвен за конектирање.



“” трепка и потоа останува постојана кога поврзувањето ќе се комплетира.

5 Поврзување на Bluetooth направата со овој уред.

“” или “” се појавува кога ќе се направи поврзувањето.

* Лозинката може да се појави како “passkey,” “PIN code,” “PIN number” или “Password,” и сл.

Забелешка

Режимот на мирување на поврзувањето нема да се ослободи се додека не заврши конекцијата.

Околу Bluetooth иконите

Следниве икони се појавуваат.

	свети: трепка: искл.:	Bluetooth сигнал вкл. Поврзување во мирување Bluetooth сигнал искл.
	свети: трепка: искл.:	Успешна конекција Конектирање Нема конекција
	свети: трепка: искл.:	Успешна конекција Конектирање Нема конекција

Ако веќе еднаш е направена конекција, започнете со операции од овде.

Активирање на Bluetooth сигнал на уредот

За користење на Bluetooth функција, активирајте Bluetooth сигнал на овој уред.

1 Задржете на (BT) додека “” не светне (околу 3 секунди).

Bluetooth сигналот се вклучува.



Конекција на мобилен телефон

1 Уверете се дека се вклучени Bluetooth сигналите и на уредот и на мобилниот.

2 Поврзете го овој уред со мобилниот

“” се појавува кога ќе се изврши конекцијата.



Поврзување со последниот конектиран телефон со овој уред

1 Уверете се дека е вклучен Bluetooth сигналот и на овој уред и на телефонот.

2 Притискајте (SOURCE) додека “BT PHONE” не се појави.

3 Притиснете (handsfree). “” трепка додека се прави конекцијата. Потоа “” останува да свети додека трае конекцијата.

Забелешка

Кога е во тек Bluetooth аудио, не можете да го поврзете аудио системот со мобилен телефон. Поврзете го мобилниот телефон со уредот за да се активира Bluetooth аудио. Можеби ќе слушнете шум додека конектирате.

Совет

Со вклучен Bluetooth сигнал: кога моторот е запален, овој уред автоматски го реконектира последниот поврзан мобилен телефон. Автоматското конектирање сепак зависи и од самиот мобилен телефон и неговите карактеристики. Ако не се поврзуваат автоматски, направете го тоа мануелно.

Поврзување на аудио уред

1 Уверете се дека овој апарат и аудио уредот имаат активирано Bluetooth сигнал.

2 Поврзете го овој апарат со аудио уредот.

“” се појавува после конектирањето.



Поврзување со последниот конектиран аудио уред со овој апарат

1 Уверете се дека е активиран Bluetooth сигналот кај овој апарат и аудио уредот.

2 Притискајте (SOURCE) додека “BT AUDIO” не се појави.

3 Притиснете (6).

“” трепка додека не се направи конекцијата. “” останува да свети кога ќе се направи конекцијата.

Проверете дека претходно сте ги поврзале овој апарат и мобилниот телефон.

Примање на повици

Кога примате пови, ќе слушнете тон на повикување од звучниците во автомобилот.

1 Притиснете (handsfree) кога ќе го слушнете тонот на повикување. Можете да почнете да разговарате.

Кога ќе завршите со разговорот

Притиснете (handsfree) повторно, или (OFF).

Ако не сакате да одговорите, притиснете и задржете на (handsfree) околу 2 секунди

Прилагодување на микрофонот

Можете да одберете меѓу две нивоа на јачина на звук (“LOW” или “HI”) за да одесите соодветно ниво за да го слушате соговорникот.

1 Притиснете (5) додека разговарате.

Се менуваат темите по рдослед:
MIC-LOW MIC-HI

Забелешка

Микрофонот кај овој апарат се наоѓа на задниот дел на предниот панел (стр. 9). Не го покривајте микрофонот со лепенки, и сл..

За повикување

Ако сакате да повикате некој преку овој уред, можете да искористите ре-повикување (redial).

1 Притискајте (SOURCE) додека “BT PHONE” не се појави.

2 Притиснете и задржете (handsfree) 3 секунди, или повеќе.

Повикот започнува.

За да завршите со повикување

Притиснете (handsfree) повторно, или (OFF).

За да бирате друг број, искористете го мобилниот и потоа пренасочете го повикот. За пренасочување, направете го следново.

Пренасочување на повик

За активирање/деактивирање на соодветниот уред (овој апарат/мобилен):

1 Задржете копче (handsfree) или употребете го мобилниот телефон

За операциите на мобилниот, погледнете во неговото упатство.

Забелешка

Зависно од мобилниот, хендсфри конекцијата може да се прекине ако сакате да пренасочите повик.

Активирање на гласовно бирање

Можете да активирате гласовно бирање преку мобилниот тел. конектиран со овој апарат со изговарање на името снимено на мобилниот, и потоа да го направите повикот.

1 Притискајте (SOURCE) додека “BT PHONE” не се појави.

2 Притиснете (handsfree).

Мобилниот активира гласовно бирање.

3 Кажете го името меморирано на мобилниот.

Откако мобилниот ќе го препознае името, се прави повикот.